



До:
Предмет: Покана за семинар

Почитувани,

Бр. 13-сл
Скопје __. __. 2015 година
Република Македонија
Министерство за финансии
Ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: ++ 389 3255 370
Е-пошта: ivan.nedev@finance.gov.mk
Веб страна: finance.gov.mk

Во рамките на соработката во областа на банкарството меѓу Министерството за финансии на Република Македонија и Министерството за финансии на Кралството Луксембург, Ве известуваме дека од 25 до 28 октомври 2016 година во Скопје ќе се одржи четири дневен семинар на тема: "SME: From Business Plan to Bank Financing".

Семинарот е во организација на АТТФ – Агенција за трансфер на финансиска технологија од Луксембург, а ќе се одржи во Клубот на пратеници во Скопје од 9:00 до 17:00 часот.

Основната цел на семинарот е подобрување на техничката и комерцијалната стручност на учесниците во нивните односи со малите и средните претпријатија кои аплицираат за кредит за финансирање на развојот на нивните активности. Семинарот е комбинација на теоретски предавања и практични вежби/студии на случај. Истиот е високо интерактивен врз основа на постојана размена на ставови и мислења.

Целна група се кредитни референти и аналитичари на ризик од комерцијални банки како и од останати финансиски институции кои сметаат дека би имале корист од оваа обука. Од учесниците се бара да имаат одлично познавање на англиски јазик. Учесството не предвидува плаќање на котизација.

Поканата за семинарот, програмата и апликацијата за учество ќе ги најдете на интернет страницата на Министерството за финансии (www.finance.gov.mk), секција Финансиски систем, во делот на Семинари и обуки (<http://finance.gov.mk/node/665>).

Ве молиме да номинирате најмногу два претставника од Вашата институција согласно целната група. Апликациите се доставуваат најдоцна до 14 октомври (петок) 2016 година на долунаведените e-mail адреси.

За сите дополнителни информации, Ве молиме контактирајте ги долунаведените лица. Благодариме на соработката.

Со почит,

Ленче Тагасовска
Раководител на сектор